



Interreg - IPA CBC
  **CCI 2014TC16I5CB006**



СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Назив на проектот: „Заштита на локалното население од општините Петрич и Струмица од природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човекот“, со референтен број СВ006.2.12.132

Договор бр.: РД-02-29-161/12.07.2019

Проектот е ко-финансиран од Европската Унија и од националните фондови на земјите учеснички во Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014 - 2020 (CCI No. 2014TC16I5CB006).

Приоритетна оска 1: Животна средина

Специфична цел 1.2: Спречување на ризици и ублажување на последиците од природни катастрофи и непогоди предизвикани од човекот од прекуграничен обем и влијание

СООПШТЕНИЕ

Општина Струмица како проектен партнер, заедно со општина Петрич од Република Бугарија го спроведува проектот „Заштита на локалното население од општините Петрич и Струмица од природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човекот“ со референтен број СВ006.2.12.132 во рамките на Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014 - 2020 (CCI No. 2014TC16I5CB006).

Основна цел на проектот

Основната цел на проектот е да ги спречи и ублажи ефектите и последиците од природните катастрофи и катастрофите предизвикани од човекот во прекуграничниот регион на Струмица и Петрич.

Специфични цели на проектот

1. Да се подобри институционалната подготвеност на Територијалната противпожарна единица при општина Струмица за заштита и спречување на природни непогоди и катастрофи преку набавка на современо повеќенаменско возило за реакција при пожари и поплави;
2. Да се зголеми заштитата на населението од општина Струмица и општина Петрич од поплави и пожари;
3. Да се зајакне капацитетот на општинската администрација на Струмица и Петрич за адаптација и ублажување на последиците и ефектите од климатските промени;

4. Спроведување кампања за подигнување на свеста кај младите лица и пошироката јавност од прекуграничниот регион на Струмица и Петрич за спречување и управување со ризици од катастрофи и непогоди, последици од климатските промени, како и превенција и справување со кризни ситуации.

Реализацијата на проектот ќе ги обезбеди следниве придобивки за целните групи на двете прекугранични општини:

- Зголемена безбедност и заштита на населението од општините Петрич и Струмица од поплави и пожари;
- Подобрена институционалната подготвеност на Територијалната противпожарна единица при општина Струмица за заштита и спречување на природни непогоди и катастрофи преку набавка на современо повеќенаменско возило за реакција при пожари и поплави;
- Зајакнат капацитетот на општинска администрација на Струмица и Петрич за намалување на ризикот од катастрофи и ублажување на последиците од климатските промени;
- Подигната свест кај младите лица и пошироката јавност од прекуграничниот регион на Струмица и Петрич за спречување и управување со ризици од катастрофи и непогоди, последици од климатските промени, како и превенција и справување со кризни ситуации.

Времетраење на проектот: 18 месеци

Датум на започнување на проектот: 13.07.2019

Датум на завршување на проектот: 12.01.2021

Вкупен буџет: 399.892,92 евра (Општина Струмица: 190.735,00 евра)

Оваа публикација е изработена со поддршка на Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014-2020 (CCI No. 2014TC16I5CB006). Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на општина Струмица и во никој случај не ги одразува ставовите на Европската Унија или на Управувачкиот Орган на Програмата.



Interreg - IPA CBC
  **CCI 2014TC16I5CB006**

